

2010050920

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 април 2010 година.

Бр. 07-1581/1
8 април 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008 и 48/2009), во членот 3 став (1) точката 5 се менува и гласи:

„5) “Поврзано лице” во однос на одредено правно лице или физичко лице е:

а) поединечен акционер или група акционери кои поседуваат најмалку 10% од акциите со право на глас или поседуваат помал процент и имаат посредна или непосредна контрола врз одлучувањето во тоа правно лице;

б) кое било друго правно лице во кое првото правно лице, посредно или непосредно, поседува најмалку 10% од акциите со право на глас или поседува помал процент и има посредна или непосредна контрола врз одлучувањето на тоа правно лице;

в) кое било друго правно лице во кое еден акционер, посредно или непосредно, поседува повеќе од 20% од акциите со право на глас и во ист временски период истиот акционер поседува, посредно или непосредно, повеќе од 20% од акциите со право на глас во првото правно лице;

г) физичко лице или правно лице кои имаат непосредна или посредна контрола, или се контролирани од или се под заедничка контрола на правното лице;

д) член на управен одбор, надзорен одбор или член на друг орган на управување или надзор на правното лице и

ѓ) во врска со лицата наведени во оваа точка, лица коишто се: во сродство преку брак или посвојување; деца и родители, браќа и сестри, полубраќа и полусестри, баби, дедовци и внуци; на друг начин се крвно поврзани до втор степен; лица кои се во однос: родител старател и дете, маќеа или очув и посинок и поќерка, снаа, зет и родители на брачните другари.“

По точката 11 се додаваат три нови точки 12, 13 и 14, кои гласат:

„12) „Добра репутација“ е чесност, компетентност, работливост и поседување особини кои даваат сигурност дека лицето со начинот на своето работење нема да влијае во насока на загрозување на стабилноста и сигурноста на пензиското друштво и фондот со кој управува, како и нарушување на угледот и довербата;

13) „Независен член на надзорниот одбор“ е физичко лице коешто:

а) во последните пет години немало материјален интерес или деловен однос со друштвото како деловен партнер, како вработен или член на управен одбор или надзорен одбор на друштвото;

б) не е поврзано лице на друштвото, вработен во поврзано лице на друштвото или застапува поврзано лице на друштвото;

в) не е поврзано физичко лице со член на управен одбор или надзорен одбор на друштвото и

г) не работело и не работи во друштво за ревизија кое во последните три години вршело надворешна ревизија на работењето на друштвото и

14) „Материјал за маркетинг“ е целокупниот материјал за рекламирање, промоција или информација, пред неговото издавање, дистрибуција или објавување во средствата за јавно информирање, кој се однесува на задолжителниот пензиски фонд или на друштвото кое управува со тој фонд.“

Член 2

Во членот 4 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

“(2) Друштвото работи согласно со правилата за добро корпоративно управување.

(3) Агенцијата ги пропишува правилата за добро корпоративно управување на друштвата.“

Член 3

Во членот 9 став (1) зборовите: „Основачкиот капитал“ се заменуваат со зборовите: „Основната главнина“.

Во ставот (4) зборот “капиталот“ се заменува со зборовите: “основната главнина“.

Член 4

Членот 10 се менува и гласи:

„(1) Основна главнина на друштвото изнесува најмалку 1.500.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.

(2) Кога средствата на задолжителниот пензиски фонд со кој управува друштвото ќе надминат 100.000.000 евра и во секој иден случај кога средствата на задолжителниот пензиски фонд ќе се зголемат за дополнителни 100.000.000 евра, друштвото е должно во рок од 45 работни дена да ја зголеми главнината на друштвото најмалку до следниот износ:

Средства на задолжителниот пензиски фонд	Главнина на друштвото
Од 100.000.001 до 200.000.000 евра	2.500.000 евра
Од 200.000.001 до 300.000.000 евра	3.500.000 евра
Од 300.000.001 до 400.000.000 евра	4.500.000 евра
Од 400.000.001 до 500.000.000 евра	5.500.000 евра
Од 500.000.001 до 600.000.000 евра	6.500.000 евра
Од 600.000.001 до 700.000.000 евра	7.500.000 евра
Од 700.000.001 до 800.000.000 евра	8.500.000 евра
Од 800.000.001 до 900.000.000 евра	9.500.000 евра
Над 900.000.001 евро	10.000.000 евра

(3) Еврата се пресметуваат во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.

(4) Друштвото е должно во секое време да го одржува износот на главнината но не помалку од една половина од износот на основната главнина од ставот (1) на овој член.

(5) Доколку дојде до зголемување на главнината на друштвото согласно со ставот (2) на овој член, друштвото е должно во секое време да го одржува зголемениот износ на главнината.

(6) Друштвото е должно во секое време да одржува сопствени средства во износ не помал од една половина од износот на основната главнина на друштвото од ставот (1) на овој член.

(7) Доколку дојде до зголемување на главнината на друштвото согласно со ставот (2) на овој член, друштвото е должно во секое време да одржува сопствени средства во износ не помал од една половина од износот на главнината од ставот (2) на овој член.

(8) Сопствените средства од ставовите (6) и (7) на овој член на друштвото се состојат од основната главнина, резервите и други ставки, пресметани според методологија која ја пропишува Агенцијата.

(9) Друштвото е должно во секое време да одржува износ на ликвидни средства како процент од основната главнина на друштвото од ставот (1) на овој член, односно главнината од ставот (2) на овој член.

(10) Минималниот процент на ликвидните средства од ставот (9) на овој член го пропишува Агенцијата.“

Член 5

Во членовите 11 и 12 зборовите: “основачкиот капитал“ се заменуваат со зборовите: “основната главнина“.

Член 6

Членот 13 се менува и гласи:

„(1) Друштвото е должно веднаш да ја извести Агенцијата за секое намалување на основната главнина, главнината, сопствените средства или ликвидните средства под износите утврдени во членот 10 на овој закон.

(2) Агенцијата може да го укине одобрението за управување со задолжителен пензиски фонд на друштвото, доколку по намалување на основната главнина, главнината, сопствените средства или ликвидните средства под бараниот износ друштвото нема да изврши нивно зголемување до бараниот износ, во рок кој не може да биде подолг до 12 месеци.“

Член 7

Во членот 14 ставот (2) се менува и гласи:

„Основачите кои можат да поседуваат 51% од основната главнина на друштвото се банки, осигурителни друштва, друштва за управување со задолжителни пензиски фондови и други финансиски институции, како и други правни лица кои посредно или непосредно, поседуваат повеќе од 50% од акциите со право на управување на тие институции. Доколку нема основач или основачи кои ќе поседуваат 51% од основната главнина на друштвото, тогаш сите основачи го исполнуваат овој услов.“

Член 8

Во членот 16 став (4) зборовите: “акционерскиот капитал“ се заменуваат со зборовите: “основната главнина“.

Ставот (7) се брише.

Член 9

Членот 17 се менува и гласи:

„(1) Управниот одбор на друштвото е составен од најмалку два члена.

(2) Надзорниот одбор на друштвото е составен од најмалку четири члена.

(3) Доколку се намали бројот на членови на управен одбор под оној предвиден во ставот (1) од овој член, надзорниот одбор од своите редови именува вршител на должност член на управен одбор. Членот на надзорен одбор кој е именуван за вршител на должност во период на извршување на оваа должност, не може да учествува во донесување на одлуките што се во надлежност на надзорниот одбор. Вршителот на должност е предмет на упис во Централниот регистар.

(4) За член на управен одбор и надзорен одбор може да се именува лице кое, покрај условите предвидени во Законот за трговските друштва, ги исполнува и следниве услови:

а) има високо образование;

б) има работно искуство од најмалку пет години во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управување со средства и инвестирање, управување со задолжителни пензиски фондови или финансиски услуги од кои три години работно искуство на раководна позиција;

в) не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во областите наведени во точката б) на овој став;

г) не е осудувано за кривично дело од областа на финансиите и банкарството и предизвикување на стечај на правно лице и

д) поседува репутација со што ќе се обезбеди сигурно и стабилно работење на друштвото и пензискиот фонд.

(5) Агенцијата по службена должност обезбедува информации од надлежните институции во Република Македонија од ставот (4) точки в) и г) на овој член, а странецот сам обезбедува вакви информации од надлежните институции во странската земја.

(6) Покрај условите од ставот (4) на овој член, член на управен одбор на друштвото дополнително треба да ги исполни следниве услови:

а) да ги познава прописите од областа на капитално финансираното пензиско осигурување и

б) да достави програма за работење на друштвото и пензискиот фонд од својот делокруг на работа.

(7) Најмалку еден од членовите на управниот одбор треба да има положен испит за инвестиционен советник или друг соодветен испит од надлежна институција во странство.

(8) При изборот на членовите на надзорен одбор се назначува кои членови се избираат како независни членови на надзорен одбор.

(9) Членовите на управниот одбор на друштвото, по добивањето на одобрение од Агенцијата треба да се вработат во друштвото.

(10) Агенцијата поблиску ги уредува начинот и постапката за избор на член на управен одбор и надзорен одбор на пензиско друштво.

(11) Агенцијата го поништува, односно укинува одобрението за член на управен или надзорен одбор кога ќе утврди дека:

а) одлуката за давање одобрение е донесена врз основа на невестинити и неточни податоци;

б) во периодот по издавањето на одобрението добие документиран доказ дека членот повеќе не ги исполнува условите од овој член и

в) членот изврши повреда на правилата за добро корпоративно управување, не работи согласно со поднесената програма за работа, не ја спроведува деловната политика на друштвото и пензискиот фонд или на друг начин ги загрози интересите на членовите на пензискиот фонд.“

Член 10

Членот 21-а се менува и гласи:

„(1) Друштвото е должно да има посебна организациона единица за внатрешна ревизија која за својата работа одговара пред надзорниот одбор на друштвото.

(2) Организационата единица од ставот (1) на овој член врши постојана и целосна контрола на законитоста и ажурноста на работењето на друштвото, особено на управувањето со средствата на задолжителниот пензиски фонд преку, но не ограничувајќи се на:

а) оценка на адекватноста и ефикасноста на системите на внатрешна контрола;

б) оценка на поставеноста на информациониот систем;

в) оценка на точноста и веродостојноста на финансиските извештаи на друштвото и задолжителниот пензиски фонд;

г) проверка на точноста, веродостојноста и навременоста во известувањето согласно со закони и подзаконски акти од соодветната област;

д) следење на почитувањето на прописите, политиките и процедурите за областа на работење на друштвото, вклучувајќи ги и политиките за управување со ризикот и етичкиот кодекс на друштвото;

ѓ) оценка на системите за спречување на перење пари;

е) оценка на услугите што друштвото ги добива од надворешни соработници и

ж) процена на општата ефикасност на работењето на друштвото.

(3) Организационата единица од ставот (1) на овој член изготвува годишен план за работа за наредната година во кој задолжително се наведува предметот на ревизија со опис на содржината на планираната ревизија во одделни области и распоред на контролите во текот на годината со планирано времетраење за спроведување на контролите. Надзорниот одбор на друштвото го одобрува годишниот план за работа и го доставува до Агенцијата во рок од 15 дена од денот на неговото одобрување.

(4) Организационата единица од ставот (1) на овој член изготвува извештај за своето работење за претходната година и го доставува на усвојување на надзорниот одбор на друштвото и истовремено го доставува до Агенцијата, најдоцна до 31 март.

(5) Надзорниот одбор на друштвото усвоениот извештај од ставот (4) на овој член го доставува до Собранието на акционери на друштвото и истовремено го доставува до Агенцијата.

(6) Лице вработено во организационата единица од ставот (1) на овој член врши работи единствено за внатрешната ревизија.“

Член 11

Во членот 39-б став (1) во втората реченица по зборот “фонд“ се додаваат зборовите: “и барање за запишување на задолжителен пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Член 12

Во членот 39-в став (1) точката г) се менува и гласи:

„г) за сите лица кои би биле основачи, заверени копии од статутите или други основачки акти и извадок од надлежен орган во кој се регистрирани, имиња и адреси на членови на управните одбори и заверени копии од последните три финансиски извештаи ревидирани од надворешен овластен ревизор, како и секој дополнителен доказ потребен за да се покаже дека се исполнети условите од членот 15 на овој закон;“.

Точката е) се менува и гласи:

“е) документи со кои се потврдува дека на датумот на поднесување на барањата, основачите кои ќе држат 51% од основната главнина на друштвото имаат големо искуство во управување со средства;”.

Во точката ж) зборовите: “основачки капитал“ се заменуваат со зборовите: “основна главнина“.

Во точката з) по зборот “искуство“ се додаваат зборовите: “со препораки“.

Точката к) се менува и гласи:

“к) информативен проспект за задолжителен пензиски фонд и програма за инвестициона стратегија на задолжителен пензиски фонд и“.

Во ставот (2) зборовите: “Во рок од 30 дена од денот на” се заменуваат со зборот “По”.

Во ставот (3) точката а) се менува и гласи:

„а) да побара информација од Управата за спречување на перење пари и финансирање тероризам или соодветна институција во странство и да се обрати до други надлежни регулаторни и супервизорски органи и институции во Република Македонија и во странство и“.

Член 13

Во членот 39-г став (1) точка а) зборовите: “уплатен основачкиот капитал пропишан“ се заменуваат со зборовите: “уплатена основната главнина пропишана“.

Член 14

Во членот 39-е став (1) зборовите: “заверени копии од основачките акти и статутот“ се заменуваат со зборовите: “заверена копија од статутот“.

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

“(3) По полноважноста на одобрението за управување со задолжителен пензиски фонд, Агенцијата го запишува задолжителниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови и му определува идентификациски број.

(4) Запишувањето на задолжителниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови има правно дејство спрема трети лица наредниот ден од денот на запишувањето во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови.“

Ставот (3) станува став (5).

Член 15

Во членот 39-ж став (1) зборот “претходно“ се брише.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Агенцијата ги пропишува начинот и постапката за давање на одобрението од ставот (1) на овој член.“

Член 16

Во членот 39-з по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

“(6) По укинување на одобрението за управување со задолжителен пензиски фонд, на друштвото кое управувало со тој пензиски фонд соодветно се применуваат одредбите за ликвидација на друштва од Законот за трговските друштва или одредбите од Законот за стечај.“

Член 17

По членот 39-с се додаваат шест нови члена 39-и, 39-ј, 39-к, 39-л, 39-љ, 39-м, кои гласат:

“Член 39-и

Друштво за управување со задолжителни пензиски фондови може да се спои само со друго друштво за управување со задолжителни пензиски фондови.

Член 39-ј

(1) Со спојување на друштвата од членот 39-и на овој закон се основа ново друштво.

(2) Новото друштво се основа врз основа на дозвола издадена од Агенцијата, а по основањето од Агенцијата добива одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд.

(3) Заради добивање на дозвола за основање на новото друштво за управување со задолжителни пензиски фондови, постојните друштва доставуваат до Агенцијата барање со документацијата наведена во ставот (5) од овој член и деловен план кој ги содржи деталите за сите надоместоци и провизии што ќе се наплатуваат согласно со овој закон. Барање за одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд и барање за запишување на задолжителен пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови се доставува заедно со барањето за дозвола за основање на друштво.

(4) Барањата од ставот (3) на овој член се поднесуваат потпишани од овластени потписници на постојните друштва за управување со задолжителни пензиски фондови кои би биле основачи на новото друштво. Обрасците и содржината на барањата ги пропишува Агенцијата.

(5) Кон барањата од ставот (3) на овој член, друштвата за управување со задолжителни пензиски фондови треба да ги достават следниве документи:

- а) одлука за спојување донесена од надлежен орган на секое од друштвата;
- б) договор за спојување на друштвата;
- в) организационен и финансиски план за имплементација на новото друштво;
- г) назив на новото друштво и на новиот пензиски фонд;
- д) информации за тоа дали акционерите се поврзани лица;
- ѓ) документи за финансиската состојба на акционерите на секое друштво, за сите години од неговото основање а најмногу за период од пет години кој претходи на датумот на поднесување на барањето, вклучувајќи и документи со кои се потврдува дека ниту еден од акционерите нема заостанати неплатени даноци и придонеси за социјално осигурување;
- е) ревидиран информативен проспект за новиот задолжителен пензиски фонд;
- ж) нацрт на статут на новиот задолжителен пензиски фонд во кој се наведуваат планираните надоместоци;
- з) нацрт на договор со чуварот на имот за новиот задолжителен пензиски фонд и детали за раскинувањето на постојните договори;
- с) имиња на предложените членови на управниот и надзорниот одбор и доколку овие лица не се дел од друштвата кои се спојуваат и информации од членот 39-в став (1) точка з) на овој закон;

и) податоци за лица кои ќе бидат на раководни места и други лица кои се предлага да бидат одговорни за инвестиционите одлуки, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг и контрола на агенти;

ј) програма за инвестиционата стратегија на новиот задолжителен пензиски фонд и

к) други документи кои ги пропишува Агенцијата.

(6) Агенцијата издава дозвола за основање на ново друштво за управување со задолжителни пензиски фондови и одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд врз основа на документите од ставот (5) на овој член и по исполнување на условите од овој закон.

(7) По полноважноста на одобрението за управување со задолжителен пензиски фонд Агенцијата го запишува задолжителниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови и му определува идентификациски број.

(8) Запишувањето на задолжителниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови има правно дејство спрема трети лица наредниот ден од денот на запишувањето во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови.

(9) Новото друштво за управување со задолжителни пензиски фондови е правен наследник на двете друштва за управување со задолжителни пензиски фондови кои го основале.

(10) Агенцијата поблиску го уредува начинот на спојување на друштвата од членот 39-и на овој закон и на пензиските фондови од членот 39-л на овој закон.

Член 39-к

Агенцијата може да одбие барање за спојување на друштва за управување со задолжителни пензиски фондови, доколку:

а) барањето со документацијата не ги исполнуваат условите од членовите 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21-а и 22 на овој закон;

б) документите приложени кон барањето или други информации укажуваат дека кое било од друштвата кое се спојува во период од пет години пред поднесување на барањето има заостанати долгови по основ на неплатени даноци и придонеси за социјално осигурување;

в) акциите на кое било од друштвата потекнуваат од заем, кредит или се на кој било начин оптоварени;

г) деловните активности на подносителите на барањето не гарантираат дека новото друштво и задолжителните пензиски фондови со кои ќе управува ќе бидат управувани во најдобар интерес на членовите и

д) со спојувањето се загрозуваат интересите на членовите на задолжителните пензиски фондови или друг јавен интерес.

Член 39-л

(1) Задолжителните пензиски фондови се спојуваат во исто време со друштвата кои управувале со тие пензиски фондови и се основа еден задолжителен пензиски фонд.

(2) По спојувањето на задолжителните пензиски фондови од ставот (1) на овој член, новиот задолжителен пензиски фонд ги презема правата и обврските од задолжителните пензиски фондови кои се споиле.

Член 39-љ

Пред спојувањето на друштвата од членот 39-и на овој закон, друштвата писмено ги известуваат сите членови на задолжителните пензиски фондови за одлуката за спојување. По спојувањето, новото друштво за управување со задолжителни пензиски фондови ги известува сите членови на задолжителните пензиски фондови, за називот на друштвото,

називот на новиот задолжителен пензиски фонд и им доставува копија од информативниот проспект, статутот на новото друштво и статутот на новиот задолжителен пензиски фонд.

Член 39-м

(1) Друштво за управување со задолжителни пензиски фондови може да се присоедини само кон друштво за управување со задолжителни пензиски фондови.

(2) Во случај на присоединување на едно кон друго друштво од ставот (1) на овој член, задолжителниот пензиски фонд, со кој управува друштвото кое се присоединува се присоединува кон задолжителниот пензиски фонд со кој управува друштвото кон кое се врши присоединувањето.

(3) Пред присоединување на задолжителните пензиски фондови, друштвото кон кое се врши присоединувањето писмено ги известува сите членови на задолжителните пензиски фондови.

(4) Со присоединување на еден кон друг задолжителен пензиски фонд членовите и индивидуалните сметки од пензискиот фонд кој се присоединува се префрлаат во пензискиот фонд кон кој се присоединува.

(5) Агенцијата поблиску го пропишува начинот на присоединување на друштвата и на задолжителните пензиски фондови.”

Член 18

Во членот 40 став (1) по зборот “придонеси“ се додава записка и зборовите: “намалени за надоместоците што се наплатуваат од задолжителниот пензиски фонд“.

Член 19

Во членот 45 став (2) по зборот “фонд“ се додаваат зборовите: “и на секоја негова измена“.

Член 20

Во членот 46 став (2) на крајот на реченицата точката се брише и се додаваат зборовите: “и се запишува во Централниот регистар на Република Македонија.“

Член 21

Во членот 47 став (1) точката ж) се менува и гласи:

“ж) води регистар на агенти, регистар на членови на задолжителни пензиски фондови и регистар на задолжителни и доброволни пензиски фондови.“

Член 22

Во членот 49 став (4) зборовите: “информативен проспект” се заменуваат со зборовите: “статистички извештај“.

Член 23

Во членот 50 став (6) точката в) се менува и гласи:

“в) донесува финансиски план, финансиски извештаи и годишна програма за работа на Агенцијата и ја следи нивната реализација;“.

Член 24

Во членот 53 став (6) зборот “неправилностите“ се заменува со зборот “незаконитостите“, а зборот “неправилности“ се заменува со зборот “незаконитости“.

По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:

“(8) Прекршочна постапка не може да се поведе ниту да се води ако поминале повеќе од три години од денот кога е сторен прекршокот. Застареноста на поведување и водење на прекршочната постапка во секој случај настанува по истекот на пет години од денот кога е сторен прекршокот.“

Ставот (8) станува став (9).

Член 25

Во членот 56 ставот (1) се менува и гласи:

„Агенцијата најдоцна до 31 декември во тековната година, доставува финансиски план за наредната година во согласност на Владата на Република Македонија и истиот се објавува во „Службен весник на Република Македонија“. Агенцијата, најдоцна до 30 јуни во тековната година, до Владата и до Собранието на Република Македонија доставува финансиски извештаи за претходната година, ревидирани од надворешен овластен ревизор согласно со меѓународните ревизорски стандарди.“

Во ставот (2) зборот “буџетот“ се заменува со зборовите: “финансискиот план“.

Во ставот (3) точка а) зборовите: “2,5% од вкупните придонеси уплатени“ се заменуваат со зборовите: “0,8% од секој уплатен придонес“.

Ставот (5) се менува и гласи:

“Агенцијата има своја сметка во деловна банка во Република Македонија.“

Во ставот (6) зборовите: “Завод за државна ревизија на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: “надворешен овластен ревизор“.

Член 26

По членот 56 се додаваат два нови члена 56-а и 56-б, кои гласат:

“Член 56-а

Доколку во текот на претходната деловна година Агенцијата оствари вишок приходи над остварените трошоци, остварениот вишок на средства се распределува во резервен фонд на Агенцијата во износ определен со финансискиот план на Агенцијата.

Член 56-б

(1) Доколку во текот на претходната деловна година Агенцијата направи повеќе трошоци во однос на остварените приходи, недостигот на средства се надоместува од резервниот фонд на Агенцијата.

(2) Средствата остварени од вишокот приходи над расходи распределени во резервниот фонд на Агенцијата се чуваат на сметка кај деловна банка во Република Македонија.“

Член 27

Членот 60 се менува и гласи:

“(1) Уплатата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување се врши согласно со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.

(2) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ги пренесува придонесите на членовите на задолжителните пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски фондови веднаш, а најдоцна во рок од пет работни дена од приемот на придонесите, под услов во истиот рок да биле примени и соодветни податоци согласно со закон, кои му овозможуваат на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија да ја изврши таа обврска.

(3) Средствата за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, остварени по основ на ненавремено и нецелосно плаќање на придонес, се пренесуваат на индивидуалната сметка на членот на задолжителниот пензиски фонд.“

Член 28

Во членот 61 став (5) се додава нова реченица која гласи: “Оваа обврска престанува по истекот на 60 дена од потпишувањето на времениот договор за членство.”

Член 29

По членот 64 се додава нов член 64-а, кој гласи:

“Член 64-а

Агенцијата може да поништи регистрација на член на задолжителен пензиски фонд во регистарот на членови, доколку:

- а) регистрацијата е заснована на неточни податоци;
- б) по барање на член на задолжителен пензиски фонд кој го отповикал утврдениот статус врз основа на членот 131 став (2) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување;
- в) врз основа на судска одлука или
- г) во други случаи кои не се во согласност со закон.“

Член 30

Во членот 65 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

“(4) По исклучок од ставот (1) на овој член, кога членот или времено распределениот осигуреник ќе стекне право на времена инвалидска пензија согласно со членот 139 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, времената инвалидска пензија ја исплаќа Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, а средствата од индивидуалната сметка на членот остануваат во задолжителниот пензиски фонд сè додека членот не оствари право на старосна, инвалидска или семејна пензија.”

Член 31

Во членот 68 став (1) зборовите: “уплатени во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за кои Фондот” се заменуваат со зборовите: “за кои Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија“.

Член 32

Во членот 69 во воведната реченица по зборовите: “потребите на“ се додава зборот “задолжително“.

Во точката б) зборовите: “обврзниците за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување“ се заменуваат со зборовите: “Управата за јавни приходи“.

Член 33

Членот 70 се менува и гласи:

“Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ги пропишува начинот и постапката на извршување на функциите на Фондот, утврдени во членот 69 на овој закон, по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика.”

Член 34

Членот 71 се менува и гласи:

“Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е должен да обезбеди и одржува компјутерски софтвер за распределба и пренесување на придонесите на членовите на задолжителните пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски фондови.”

Член 35

Во членот 75 ставот (4) се менува и гласи:

“Заради обезбедување фер и објективно информирање на јавноста друштвото кое управува со задолжителен пензиски фонд е должно да го достави секој материјал за маркетинг на одобрување до Агенцијата и не смее да објави или емитува неodobрен материјал за маркетинг. Доколку претставник на друштвото дава усмена изјава или интервју за кои не бил предходно известен, друштвото е должно да ја достави дадената изјава или интервју на соодветен медиум до Агенцијата, во рок од три дена по нивното објавување. Агенцијата донесува упатства за содржината на рекламите и за другиот промотивен материјал на задолжителните пензиски фондови и на друштвата кои управуваат со нив.“

Член 36

Во членот 76 ставот (1) се брише.

Член 37

Во членот 77 став (6) точка а) по зборот “Македонија“ се додаваат зборовите: “или ако е странец да има регулиран статус на странец во Република Македонија согласно со закон“.

Во точката в) сврзникот “и“ се заменува со точка и запирка.

Во точката г) се брише точката и се додава сврзникот “и“.

По точката г) се додава нова точка д), која гласи:

“д) да не е вработено во: Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Агенцијата за вработување на Република Македонија, Управата за јавни приходи и агенции за привремени вработувања.“

Во ставот (7) втората реченица се менува и гласи: “Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно да поднесе барање од име на агентот за негово запишување во регистарот на агенти, доколку лицето ги исполнува условите и да достави барање за бришење на агентот од регистарот на агенти доколку не исполнува некои од условите од ставот (6) на овој член.“

Ставот (8) се менува и гласи:

“Агенцијата спроведува постапка за бришење од регистарот на агенти на агент кој не ги почитува одредбите на овој закон и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување. Директорот на Агенцијата донесува решение за бришење на агент против кое агентот има право на жалба до Управниот одбор на Агенцијата. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.“

Член 38

Во членот 78 ставот (2) се менува и гласи:

“Во случај друштво кое управува со задолжителен пензиски фонд преку свој вработен, претставник, агент или поврзано лице со тоа друштво, да изврши влијание на лице од машки пол постаро од 50 години или на лице од женски пол постаро од 45 години да се зачлени во задолжителен пензиски фонд, друштвото мора да е во состојба да докаже дека во времето на склучување на договорот за членство, не можело разумно да се претпостави дека членувањето на тоа лице во тој задолжителен пензиски фонд е во спротивност со неговите интереси.“

Во ставот (3) зборовите: “ставовите (1) и (2)“ се заменуваат со зборовите: “став (1)“.

Член 39

Во членот 89 став (1) точка б) на крајот на реченицата точката се брише и се додава сврзникот “или“.

По точката б) се додава нова точка в), која гласи:

“в) комбинација на опциите наведени во точките а) и б) од овој став.“

Член 40

Членот 94 се менува и гласи:

“(1) Секое друштво или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно да има информативен проспект за задолжителен пензиски фонд со кој управува. Информативниот проспект содржи целосни, точни и објективни податоци за задолжителниот пензиски фонд и друштвото кое управува со тој фонд, кои се потребни потенцијалниот член да донесе одлука за зачленување во задолжителниот пензиски фонд, и тоа:

- а) назив и седиште на друштвото и фондот со кој управува;
- б) имињата на членовите на управниот одбор и на надзорниот одбор на друштвото;
- в) имињата и адресите на акционерите и нивното учество во основната главнина на друштвото;
- г) назив и седиште на чуварот на имот и податоци за евентуални промени на чуварот на имот направени претходната година и причините за таквите промени;
- д) податоци за ревизорот на задолжителниот пензиски фонд и друштвото;
- ѓ) основните принципи на инвестирањето за периодот од ставот (2) на овој член и самоограничувањата при инвестирањето освен ограничувањата утврдени во овој закон;
- е) одговорност при носење на инвестициони одлуки;
- ж) надоместоци, провизии и сите други трошоци што се наплатуваат од членовите на задолжителниот пензиски фонд;
- з) начин на зачленување и премин;
- с) начин на известување на членовите;
- и) право на пензија;
- ј) портфолиото на задолжителниот пензиски фонд;
- к) бројот на членовите на задолжителниот пензиски фонд;
- л) нето вредноста на средствата на задолжителниот пензиски фонд и
- љ) други податоци за работењето на друштвото и управувањето со задолжителниот пензиски фонд што може да ги пропише Агенцијата заради обезбедување на транспарентност.

(2) Информативниот проспект од ставот (1) на овој член друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно да го објави најдоцна до 31 март секоја тековна година, со состојба на 31 декември претходната година, на веб страницата на друштвото и во еден од најтиражните дневни весници што се дистрибуира на целата територија на Република Македонија.

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, во рок од 15 дена од уписот на задолжителниот пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови, друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно да го објави информативниот проспект со податоци од ставот (1) точки а), б), в), г), д), ѓ), е), ж), з), с), и) и љ) на овој член.

(4) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно да ги достави, по барање од член на задолжителниот пензиски фонд, информативниот проспект и статутот на задолжителниот пензиски фонд со кој управува и истите да ги даде на увид на секое лице кое ќе се пријави за членство во задолжителниот пензиски фонд со кој управува тоа друштво.

(5) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно, по барање од лице, да го извести дали е член на задолжителниот пензиски фонд со кој управува, како и за правата кои произлегуваат од членството.“

Член 41

Во членот 95 ставот (1) се менува и гласи:

“Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно редовно, а најмалку еднаш годишно да ги информира во писмена форма членовите на задолжителниот пензиски фонд за состојбата на средствата на нивните индивидуални сметки, за датумите на уплата на придонесите и на преносот на средствата за членот на тој фонд во текот на односниот период и за претворањето на придонесите и пренесените средства во сметководствени единици. Ова известување, по претходна писмена согласност од членот, наместо во писмена форма може да се доставува и во електронска форма.“

Член 42

Членот 96 се менува и гласи:

“(1) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно на Агенцијата да ѝ ги доставува следниве информации:

а) тримесечни неревидирани и годишни неревидирани и ревидирани финансиски извештаи за друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови;

б) тримесечни неревидирани основни финансиски извештаи и дополнителни извештаи и годишни неревидирани и ревидирани финансиски извештаи и дополнителни извештаи за задолжителниот пензиски фонд;

в) подетални податоци за стекнување и пренос на средствата на задолжителниот пензиски фонд со наведување на секое поединечно средство, датумот и цената на трансакцијата и правното лице кое ја врши услугата со хартиите од вредност;

г) податоци за трошоците за Агенцијата, чуварот на имот, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, трансакции, маркетинг, агенти и другите трошоци;

д) податоци на акционерите на друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови вклучувајќи имиња и адреси;

ѓ) имиња на членовите на органите на управување и вработените во друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и висината на надоместоците за нивното работење;

ж) информација за доставени известувања до членовите од членот 95 ставови (1) и (3) на овој закон;

з) подетални податоци за бројот на членовите на задолжителниот пензиски фонд, бројот на членовите кои се зачлениле во задолжителниот пензиски фонд во текот на годината; бројот на оние кои преминале во други задолжителни пензиски фондови, бројот на починати членови и бројот на пензионирани членови;

с) извештаи од внатрешна контроли и внатрешни ревизии и

и) други податоци пропишани од Агенцијата.

(2) Неревидираните финансиски извештаи од ставот (1) точки а) и б) на овој член се доставуваат во рок од еден месец по завршувањето на периодот за кој се однесуваат извештаите, а ревидираните финансиски извештаи од ставот (1) точки а) и б) на овој член се доставуваат во рок од три месеци по завршувањето на периодот за кој се однесуваат извештаите.

(3) Податоците од ставот (1) точка в) на овој член се доставуваат за секој датум на процена најдоцна следниот работен ден.

(4) Податоците од ставот (1) точки г) и з) на овој член се доставуваат еднаш месечно, најдоцна до петтиот ден во месецот за претходниот месец.

(5) Податоците од ставот (1) точки д) и ё) на овој член се доставуваат еднаш годишно, најдоцна до 15-от ден од завршувањето на деловната година.

(6) Податоците од ставот (1) точка ж) на овој член се доставуваат во рок од еден месец од завршувањето на периодот за кој се однесуваат податоците.

(7) Извештаите од ставот (1) точка с) на овој член се доставуваат за секое тримесечје, најдоцна до петтиот ден во месецот за претходното тримесечје.

(8) Агенцијата поблиску ги пропишува видот и периодот на кој се однесуваат податоците, начинот и формата на прикажување на истите и постапката за нивно доставување.“

Член 43

Во членот 98 став (1) точката а) се менува и гласи:

“а) надоместок од придонес како процент од секој уплатен придонес во задолжителен пензиски фонд, пред претворање на средствата во сметководствени единици. Висината на надоместокот ја определува друштвото, но таа не може да надмине 4 % од секој уплатен придонес;“.

Во ставот (3) точка б) сврзникот “или“ се брише.

По точката в) се додаваат две нови точки г) и д), кои гласат:

“г) доколку членот нема средства на индивидуалната сметка или

д) во случај на спојување или присоединување на друштвото кое треба да изврши пренос на средства од еден во друг задолжителен пензиски фонд, во периодот од 180 дена од спојувањето или присоединувањето.“

Ставовите (4), (5) и (6) се бришат.

Член 44

Во членот 100 став (2) по зборот “објавува“ се додаваат зборовите: “на веб страницата на друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Член 45

Во членот 102 став (4) процентот “0,8%“ се заменува со процентот “0,1%“.

Член 46

Во членот 105 став (1) точката а) се менува и гласи:

“а) депозити во банки кои имаат дозвола издадена од Народната банка на Република Македонија, доколку носат камата и достасуваат во рок кој не е подолг од една година;“.

Точката к) се менува и гласи:

“к) документи за удел, акции и други инструменти издадени од овластени инвестициони фондови со седиште во држава-членка на ЕУ или на ОЕЦД што инвестирале претежно во инструменти кои котираат на берзите во тие држави и“

Во точката л) запирката и зборовите: “по претходно мислење на Комисијата за хартии од вредност” се бришат.

Член 47

Членот 106 се менува и гласи:

“(1) Средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се инвестираат во хартии од вредност на ист издавач најмногу до 10% од номиналната вредност на поединечна хартија од вредност издадена од тој издавач, освен во случај на обврзници и други хартии од вредност издадени или за кои гарантира Република Македонија или некоја од државите членки на ЕУ или на ОЕЦД.

(2) Најмногу 5% од вредноста на средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се инвестираат во инструменти, освен депозити и сертификати за депозит, издадени од ист субјект кој не е основан од државата и е регистриран во Централниот регистар на Република Македонија или во држава членка на ЕУ или на ОЕЦД, при што најмногу до 7,5% од средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се инвестираат во инструменти, освен депозити и сертификати за депозит, на вакви меѓусебно поврзани субјекти.

(3) Најмногу 3% од средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се инвестираат во депозити и сертификати за депозит на една банка која има дозвола издадена од Народната банка на Република Македонија, освен во депозити и сертификати за депозит во банка која е чувар на имот на задолжителниот пензиски фонд каде што може да се инвестира најмногу 2% од средствата на задолжителниот пензиски фонд. Најмногу до 5% од средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се инвестираат во депозити и сертификати за депозит на меѓусебно поврзани банки.

(4) Агенцијата може да пропише ограничувања на вложувањата на одделни видови инструменти различни од ограничувањата утврдени во членот 107 на овој закон, кои ќе важат во рок пропишан од Агенцијата, но не подолг од пет години. Ограничувањата не можат да бидат целосно или делумно укинати без претходно писмено известување до секое друштво кое управува со задолжителен пензиски фонд, најмалку една година пред укинувањето.“

Член 48

Во членот 107 став (1) точка а) процентот “30%“ се заменува со процентот “50%“, а втората реченица се менува и гласи: “Во рамките на ова ограничување најмногу 30% од вредноста на средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се вложуваат во инструменти наведени во членот 105 став (1) точки и), ј) и к) од овој закон.“

Во точката в) на крајот на реченицата точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: “од кои најмногу 30% од средствата на задолжителниот пензиски фонд, можат да се инвестираат во инструментите од членот 105 став (1) точка а) на овој закон“.

Член 49

Во членот 109 став (4) зборот “шест“ се заменува со зборот “осумнаесет“.

Член 50

Во членот 110 точка в) на крајот на реченицата точката се брише и се додаваат зборовите: “освен гаранции за задолжување од членот 113 став (1) на овој закон“.

Член 51

Во членот 115 став (2) бројот “(1)“ се заменува со бројот “(2)“.

Член 52

Во членот 116 став (2) точката а) се менува и гласи:

“а) да има минимални сопствени средства од 20.000.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија, согласно со дефиницијата за сопствени средства во Законот за банките;“.

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

“(3) Доколку банката престане да исполнува некој од условите од ставот (2) на овој член во периодот додека е чувар на имот на задолжителен пензиски фонд, должна е веднаш да ги извести друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд и Агенцијата и да преземе активности за усогласување со одредбите од ставот (2) на овој член во период не подолг од три месеци од денот кога престанала да исполнува некој од условите.

(4) Банката која врши работи на чувар на имот треба да има посебна организациона единица за вршење на тие работи.“

Член 53

Во членот 130 став (1) по бројот “135“ се додава бројот “135-а“.

Член 54

Во членот 132 став (1) по бројот “135“ се додава бројот “135-а“.

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

“(7) Доколку не постојат основи за спроведување на постапката за порамнување со повикување на сторителот, овластеното лице за контрола до сторителот, доставува по пошта, платен налог со записник од констатиран прекршок. Постапката за порамнување се смета дека е спроведена и овластеното лице за контрола може да поднесе барање за покренување на прекршочна постапка доколку сторителот:

- а) го примил по пошта платниот налог но не го платил во предвидениот рок или
- б) го вратил платниот налог со назнака дека не сака да го прими.“

Ставот (7) станува став (8).

Член 55

Во членот 133 став (1) зборовите: “до 50.000“ се бришат.

Точката 2 се менува и гласи:

“2) не овозможи пристап до книгите, документите и друга евиденција на овластеното лице кое врши контрола во име на Агенцијата согласно со членот 53 став (3) од овој закон;“.

По точката 2 се додава нова точка 2-а, која гласи:

“2-а) не ги отстрани незаконитостите согласно со членот 53 став (6) од овој закон;“.

Точката 11 се менува и гласи:

“11) инвестира средства од задолжителниот пензиски фонд спротивно на инструментите и ограничувањата предвидени во членовите 105, 106, 107 и 108 од овој закон;“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 40.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови, доколку:

- 1) врши дејности што не се предвидени во членот 7 став (1) од овој закон;
 - 2) не ја зголеми и одржува главнината согласно со членот 10 ставови (2), (4) и (5) од овој закон;
 - 3) не ги одржува и не ги зголеми сопствените средства пресметани по методологија пропишана од Агенцијата согласно со членот 10 ставови (6) и (7) од овој закон;
 - 4) не одржува ликвидни средства согласно со членот 10 став (8) од овој закон;
 - 5) не ја уплати основната главнина на начин пропишан со членот 11 од овој закон;
 - 6) основната главнина потекнува од извори спротивни на членот 12 од овој закон;
 - 7) не изврши соодветно усогласување во рок од шест месеци согласно со членот 14 став (5) од овој закон;
 - 8) не побара согласност за секое стекнување или пренос на акции согласно со членот 16 став (1) од овој закон;
 - 9) купи акции на друго друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или се реорганизира, спротивно на членот 16 ставови (5) и (6) од овој закон;
 - 10) изврши измени без одобрение од Агенцијата согласно со членот 39-ж од овој закон
- и
- 11) изврши спојување спротивно на членовите 39-и, 39-ј и 39-љ од овој закон.“
- Во ставот (5) зборовите: “до 5.000“ се бришат.

Член 56

Во членот 134 став (1) зборовите: “до 30.000“ се бришат.

Во точката 2 по бројот “21“ се додаваат зборовите: “став (2)“.

Точката 8 се менува и гласи:

“8) не ги пренесе во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија уплатените придонеси за членот на задолжителен пензиски фонд согласно со членот 66-а став (1) од овој закон;“.

Во точката 12 по бројот “96“ се додаваат зборовите: “став (1)“.

Во точката 15 зборовите: “членовите 106 и 109“ се заменуваат со зборовите: “член 109“.

Во ставот (3) зборовите: “до 30.000“ се бришат.

Пред точката 1 се додава нова точка 1, која гласи:

“1) не воспостави организациона единица согласно со членот 21-а став (1) од овој закон;“.

Точката 1 станува точка 2.

Во ставот (5) зборовите: “до 3.000“ се бришат.

Член 57

Во членот 135 став (1) зборовите: “до 10.000“ се бришат.

Точката 1 се менува и гласи:

“1) започне со активности на управување со задолжителен пензиски фонд, маркетинг и испитување на јавното мислење спротивно на условите од член 39-е став (5) од овој закон;“.

Точката 5 се менува и гласи:

“5) дава погрешни и неточни информации за задолжителен пензиски фонд или за друштвото кое управува со тој фонд или дава изјави или предвидувања за идните инвестициони резултати за задолжителен пензиски фонд или не постапи по решението на Агенцијата во смисла на членот 75 ставови (1), (2) и (5) од овој закон;“.

Во точката 7 зборовите: “(3) и (4)“ се заменуваат со зборовите: “и (3)“.

Точката 8 се менува и гласи:

“8) не достави информативен проспект и статут на член на задолжителен пензиски фонд, не ги даде на увид на лице и не извести лице согласно со членот 94 ставови (4) и (5) од овој закон.“

Во ставот (3) зборовите: “до 2.000“ се бришат.

Член 58

По членот 135 се додава нов член 135-а, кој гласи:

“Член 135-а

“1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови доколку:

1) не достави на одобрување до Агенцијата или објави неодобрен материјал за маркетинг не достави во рок, не ја извести Агенцијата за усмената изјава или интервју на соодветен медиум, согласно со членот 75 став (4) од овој закон;

2) доколку не постапи согласно со членот 77 став (7) од овој закон;

3) веднаш не ја извести Агенцијата за вредноста на нето-средствата на задолжителниот пензиски фонд и вредноста на сметководствената единица на задолжителниот пензиски фонд согласно со членот 85 ставови (1) и (2) од овој закон и

4) не доставува информации и податоци до Агенцијата или не доставува податоци и информации во рокови предвидени со членот 96 од овој закон.

(2) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови доколку:

1) не изготви годишен план за работа, извештај за своето работење и не ги достави до Агенцијата согласно со членот 21-а ставови (3), (4) и (5) од овој закон.

Член 59

Во членот 136 став (1) зборовите: “до 50.000“ се бришат.

По точката 1 се додава нова точка 1-а, која гласи:

“1-а) не ги отстрани незаконитостите согласно со членот 53 став (6) од овој закон;“.

Во ставот (3) зборовите: “до 5.000“ се бришат.

Член 60

Во членот 136-а став (1) зборовите: “1.500 до“ се бришат.

Во точка 1 бројот “(4)“ се заменува со бројот “(3)“.

Точката 2 се брише.

Член 61

Членот 136-б се менува и гласи:

“Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, доколку:

1) не се придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во членот 77 ставови (4) и (5) од овој закон.“

Член 62

Во членот 136-в став (1) зборовите: “до 30.000“ се бришат.

Во точката 1 зборот “уплаќа“ се заменува со зборот “пренесе“.

Во ставот (2) зборовите: “до 3.000“ се бришат.

Член 63

Во членот 136-г став (1) зборовите: “до 3.000“ се бришат.

Член 64

Во членот 136-д став (1) зборовите: “до 30.000“ се бришат.

Во ставот (2) зборовите: “до 3.000“ се бришат.

Член 65

Постојните друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови се должни да се усогласат со одредбите од членот 9 ставови (7) и (8) на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 66

Агенцијата ги запишува постојните задолжителни пензиски фондови во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови и им определува идентификациски број во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 67

На денот на отворањето на сметката од членот 25 став (4) на овој закон, средствата на Агенцијата од сметката која се води во Буџетот на Република Македонија се пренесуваат на сметка отворена во деловна банка во Република Македонија.

Член 68

Доколку друштвото или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови не докаже дека при склучување на договор за членство со лице од членот 38 став (1) на овој закон не можело разумно да се претпостави дека членувањето на тоа лице е во спротивност со неговите интереси, лицето кое склучило договор за членство пред влегувањето во сила на овој закон може во рок од една година од неговото влегување во сила да поднесе барање до Агенцијата за поништување на неговата регистрација во Регистарот на членови.

Доколку друштвото или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови не докаже дека при склучување на договор за членство со лице од членот 38 став (1) на овој закон не можело разумно да се претпостави дека членувањето на тоа лице е во спротивност со неговите интереси, лицето кое склучило договор за членство по влегувањето во сила на овој закон може во рок од една година од склучување на договорот за членство да поднесе барање до Агенцијата за поништување на неговата регистрација во Регистарот на членови.

Член 69

Висината на надоместокот од придонеси од членот 43 став (1) на овој закон, кој го наплатуваат друштвата или друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, за 2010 година не може да надмине 5,5 % од секој уплатен придонес и за 2011 година не може да надмине 4,5 % од секој уплатен придонес.

Член 70

Висината на надоместокот од членот 45 на овој закон кој го наплатува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за 2010 година не може да биде повисок 0,2% годишно.

Член 71

Одредбата од членот 46 на овој закон за вложување во депозити во банки кои имаат дозвола издадена од Народната банка на Република Македонија, доколку носат камата и достасуваат во рок кој не е подолг од една година, не се однесува на депозити вложени во банки до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 72

Одредбите од членовите 47 став (3) и 48 на овој закон ќе започнат да се применуваат по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

По исклучок од ставот (1) на овој член одредбите од членот 47 став (3) на овој закон во период од една година од денот на влегување во сила на овој закон најмногу 5% од средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се инвестираат во депозити и сертификати за депозит на една банка која има дозвола издадена од Народната банка на Република Македонија, при што најмногу до 7,5% од средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се инвестираат во депозити и сертификати за депозит на меѓусебно поврзани банки.

Член 73

Членовите 139-б, 139-в, 139-г, 139-д и 139-ѓ се бришат.

Член 74

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 75

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

Член 76

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.